

Службен весник

на Република Македонија

Број 68

4 јуни 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1849. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Урбанистички план вон населено место СПА Центар – Пробиштип, Спортско рекреативен и бањски центар КО Злетово и КО Древено, општина Пробиштип.....	2	1853. Одлука за изменување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	11
1850. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Урбанистички план вон населено место, за изградба “Лесна незагадувачка индустрија Б1, Б2 и Г2” КО Таринци, општина Карбинци.....	3	1854. Решение за изменување на Решение за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	11
1851. Одлука за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година.....	4	1855. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.....	12
1852. Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2011 година.....	11	1856. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.....	12
		1857. Правилник за висината на трошоците за издавање, замена на загубена или оштетена и за повторно активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување, како и начинот на нивното плаќање.....	13

	Стр.		Стр.
1858. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 146/2011 и У. бр. 179/2011 од 2 мај 2012 година.....	14	1866. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	20
1859. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	15	1867. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на надомест за издавање на нова електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка.....	38
1860. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	15	1868. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	
1861. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	16	1869. Одлука за дополнување на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија.....	
1862. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	16	Огласен дел	1-72
1863. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	16		
1864. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства.....	17		
1865. Одлука за избор на Јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.....	19		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1849.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СПА ЦЕНТАР – ПРОБИШТИП, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН И БАЊСКИ ЦЕНТАР КО ЗЛЕТОВО И КО ДРЕВЕНО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Урбанистички план вон населено место Спа центар –Пробиштип, Спортско рекреативен и бањски центар м.в. Леговец КО Злетово и КО Древено, општина Пробиштип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина	Имотен лист	Катастарска парцела број	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Злетово	58	1660 дел	Леговец	пасиште	4	11973м ²	Република Македонија/ ЛП за стопанисување со пасишта
Злетово	58	1661/1 дел	Леговец	нива	4	41238 м ²	Република Македонија / ДПТТУ „Агро жито“ ДОО увоз – извоз Пробиштип
Древено	108	2062 дел	Леговец	пасиште	4	10040 м ²	Република Македонија
ВКУПНО						63251 м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3125/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1850.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/2007,18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА “ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА Б1, Б2 И Г2” КО ТАРИНЦИ, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Урбанистички план вон населено место, за изградба “Лесна незагадувачка индустрија Б1, Б2 и Г2” КО Таринци, општина Карбинци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела број	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Таринци	330	Дел од 6/27	Лака	нива	2	33665м ²	Република Македонија-корисник ДПТУ поледелство ДОО увоз-извос, Митевски Ванче, Герасимова Ленче, Митев Љубен
Таринци	88	Дел од 448	Цигла-ната	ливада	4	15638м ²	Република Македонија
Таринци	344	Дел од 85	Гладно Поле	ливада	4	7709	Република Македонија
Таринци	344	Дел од 86	Цигла-ната	пасиште	5	24421м ²	Република Македонија
Таринци	371	Дел од 84	Цигла-ната	ливада	4	58861м ²	Република Македонија-корисник ДПТУ поледелство ДООувоз-извос,
Таринци	411	Дел од 446	Река	пасиште	5	9477	Република Македонија корисник ЈП за пасишта
Таринци	411	Дел од 447	Цигла-ната	пасиште	5	330	Република Македонија корисник ЈП за пасишта
Таринци	374	Дел од 450	Цигла-ната	пасиште	5	11	Република Македонија корисник ЈП за пасишта
В к у п н о :						150112 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3127/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1851.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2012/2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/12 и 59/12), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ/ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ	40	200	40
Геодезија (6 семестри)	20	200	20
Геотехника (6 семестри)	20	200	20
ТЕХНОЛОШКО- МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ	60	200	60
Металургија, дизајн и менаџмент	10	200	10
Неорганско инженерство и заштита на животната средина	10	200	10

Полимерни материјали – дизајн и менаџмент	10	200	10
Дизајн и инженеринг на облеката	10	200	10
Прехранбена технологија и биотехнологија	10	200	10
Дизајн и менаџмент на технолошки процеси	10	200	10
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ	80	200	80
Студии по математика	10	200	10
<i>Наставна насока</i>	5	200	5
<i>Математика - физика</i>	5	200	5
Студии по географија	5	200	5
наставна географија	5	200	5
Студии по хемија	40	200	40
наставна хемија	10	200	10
применета хемија	10	200	10
применета хемија – аналитичка биохемија	10	200	10
применета хемија – хемија на животна средина	10	200	10
Студии по етнологија и антропологија	25	200	25
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ	150	200	150
Правни студии	100	200	100
Политички студии	25	200	25
Новинарство	25	200	25

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СКОПЈЕ	145	200	145
Одделенска настава на македонски наставен јазик	25	200	25
Одделенска настава на албански наставен јазик	25	200	25
Одделенска настава на турски наставен јазик	10	200	10
Предучилишно воспитание на македонски наставен јазик	25	200	25
Предучилишно воспитание на албански наставен јазик	25	200	25
Предучилишно воспитание на турски наставен јазик	10	200	10
Библиотекарство	25	200	25
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ	20	200	20
Шумарство	10	200	10
Озеленување и унапредување на животната средина	10	200	10
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ	10	200	10
Механичка технологија на дрвото	5	200	5
Проектирање и технологија на мебел и ентериер	5	200	5
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ	505	200	505

2. Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинанс ирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	30	200	30
СТРУЧНИ СТУДИИ			
Студиска програма за патен транспорт	10	200	10
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника	10	200	10
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина	10	200	10
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	50	200	50
СТРУЧНИ СТУДИИ			
Студиска програма за општа медицинска сестра	10	200	10
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар	10	200	10
Студиска програма за физиотерапевти	10	200	10
Студиска програма за радиолошки технолози	10	200	10
Студиска програма за акушерка			
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА	80	200	80

3. Во потточката 1.3 Државен универзитет во Тетово, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО	105	200	105
Биологија – наставна насока	15	200	15
Физика – наставна насока	15	200	15
Хемија – наставна насока	15	200	15
Математика – наставна насока	15	200	15
Физика - хемија	15	200	15
Информатика – наставна насока	15	200	15
Географија – наставна насока	15	200	15
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО	90	200	90
Филозофија – наставна и професионална насока	15	200	15
Социологија – наставна и професионална насока	15	200	15
Историја – наставна и професионална насока	15	200	15
Педагогија – одделенска настава, предшколска настава и општа педагогија	15	200	15
Психологија – наставна и професионална насока	15	200	15
Ориенталистика	15	200	15
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО	110	200	110
Албански јазик и литература – наставна, преведувачка и научна насока	10	200	10
Англиски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	40	200	40
Македонски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	20	200	20
Германски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	20	200	20
Француски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока	20	200	20

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - ТЕТОВО	25	200	25
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО	100	200	100
Правосудна насока	20	200	20
Дисперзирани студии во Скопје	20	200	20
Дисперзирани студии во Кичево	20	200	20
Административно правна насока	20	200	20
Меѓународно право и меѓународни односи	20	200	20
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО	80	200	80
Сметководствено-финансиска и банкарска насока	20	200	20
Маркетинг и менаџмент насока	20	200	20
Економија и бизнис насока	20	200	20
Дисперзирани студии во Струга	20	200	20
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - ТЕТОВО	15	200	15
Општо инфермиерство, акушерство, логопедија и физиотерапија	15	200	15
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО	525	200	525

4. Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Вонредни и студенти	Износ на кофинанс ирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	15	200	15
Информатика - Штип	5	200	5
Информатика - Кавадарци	5	200	5
Бизнис информатика - Штип	5	200	5
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	5	200	5
Индустриска логистика - Штип	5	200	5
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	20	200	20
Системи за автоматско управување - Радовиш	20	200	20
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	10	200	10
Производно машинство – Кочани	10	200	10
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	20	200	20
Текстилно инженерство - Пробиштип	20	200	20
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	70	200	70

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3347/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1852.

Во согласност со член 18 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.62 од 28.07.2005 година) и во согласност со член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 82/08, 115/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.05.2012 година донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2011 година бр.02-110/1 од 03.02.2012 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 03.02.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-795/1
29 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1853.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА
СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на

недвижностите бр.51-6477/1 од 15 ноември 2011 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 176/11), во член 1 во ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 зборовите „КО Лажец" се заменуваат со зборовите „КО Породин“.

Во член 1 во став 11 зборовите „КП 815/2" се заменуваат со зборовите „КП 815/1".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4016/1
1 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1854.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,10/2010, 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.06.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕНИК РАКОВОДИТЕЛ,
СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНО-
ТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

1.Во Решението за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/2007, 116/2007, 32/2008, 3/2009, 32/2009, 46/2010, 121/2010 и 45/2011), во точката1,потточка в), алинеите 3 и 5 се менуваат и гласат:

"- Александар Алексовски, раководител на Одделение за претставки и поплаки, Министерство за правда" и

"- м-р Сања Методиевска, началник на Одделение за нетарифни мерки, Царинска управа на Република Македонија".

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-3799/1
1 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р

1855.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.180/11), член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08,31/10, 36/11 и 53/11), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08 и 116/10), член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11 и 6/12), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/12 и 46/12) во делот I во табелата во мерката 1 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „2 592 500 000,00“ се заменува со износот „2 092 500 000,00“.

Во мерката 2 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „2 336 500 000,00“ се заменува со износот „836 500 000,00“.

Во мерката 10 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „1 800 000 000,00“ се заменува со износот „3 800 000 000,00“.

Во дел XI став 1 рокот „30.04.2012“, се заменува со рокот „31.07.2012“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4306/1
29 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1856.

Врз основа на член 417 алинеја 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРЕВОЗ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ ОД СТРАНА НА УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз и на вонредниот превоз од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 144/07), членот 2 се менува и гласи:

„Обезбедувањето на вонредниот превоз се врши во зависност од категоријата на патиштата, димензиите на товарот и возилата со кои се врши вонредниот превоз, и тоа за:

I. Автопат

- 1. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 2.50 до 2.99 метри, висина до 4.10 метри, должина од 16.50 до 20.00 метри и тежина од 40 до 60 тони, без дополнително обезбедување.

- 2. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина од 3.00 до 3.49 метри, висина од 4.11 до 4.49 метри, должина од 20.01 до 22.00 метри и тежина од 60.01 до 70.00 тони, обезбедувањето се врши со едно цивилно возило кое врши обезбедување на вонреден превоз опремено со жолто ротационо светло, поставено на кровната конструкција на возилото (во натамошниот текст: цивилно возило).

- 3. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина од 3.50 до 3.79 метри, висина од 4.50 до 4.79 метри, должина од 22.01 до 24.00 метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

- 4. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.80 до 5.00 метри, висина 4.80 до 5.00 метри, должина од 24.01 до 25.00 метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се врши со едно полициско возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

- 5. Автопат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина над 5.00 метри, висина над 5.00 метри, должина над 25.00 метри и тежина над 90.00 тони, обезбедувањето се врши од предната и задната страна на возилото со едно полициско возило.

II. Магистрален пат

- 1. Магистрален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 2.50 до 2.80 метри, висина 4.10, должина од 16.50 до 19.50 метри и тежина од 40 до 60 тони, без дополнително возило.

- 2. Магистрален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 2.81 до 2.99 метри, висина 4.11 до 4.30 метри, должина од 19.51 до 20.50 метри и тежина од 60.01 до 70.00 тони, обезбедувањето се врши со едно цивилно возило.

- 3. Магистрален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.00 до 3.49 метри, висина 4.31 до 4.50 метри, должина од 20.51 до 22.00 метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

- 4. Магистрален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.50 до 3.80 метри, висина 4.51 до 5.00 метри, должина од 22.01 до 23.00 метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се врши со едно полициско возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

- 5. Магистрален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина над 3.81 метри, висина над 5.00 метри, должина над 23.00 метри и тежина над 90 тони, обезбедувањето се врши од предната и задната страна на возилото со по едно полициско возило.

III. Регионален пат

- 1. Регионален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 2.50 до 2.70 метри, висина 4.10, должина од 16.50 до 19.00 метри и тежина од 40 до 60 тони, без дополнително обезбедување.

- 2. Регионален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 2.71 до 2.99 метри, висина 4.11 до 4.30 метри, должина од 19.01 до 20.00 метри и тежина од 60.01 до 70 тони, обезбедувањето се врши со едно цивилно возило.

- 3. Регионален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.00 до 3.30 метри, висина 4.31 до 4.50 метри, должина од 20.01 до 22.00 метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

- 4. Регионален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.31 до 3.50 метри, висина 4.51 до 5.00 метри, должина од 22.01 до 23.00 метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се врши со едно полициско возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна.

- 5. Регионален пат при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина над 3.50 метри, висина од 5.00 метри, должина над 23.00 метри и тежина од 90.00 тони, обезбедувањето се врши од предната и задната страна на возилото со по едно полициско возило.

- Кај локален пат при превоз на товар или возило се применуваат истите димензии кои се утврдени како кај регионалниот пат, но треба да се дефинира маршрутата на движење низ населеното место, како и се земат во предвид условите на крајната дестинација на движење.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Во случај кога регионалниот и локалниот пат се со ширина на коловозот помала од 5.50 метри, тогаш обезбедувањето на вонредниот превоз на товар или возило се врши во посебни услови за вонреден превоз определени во согласноста издадена од Министерството за внатрешни работи.“

Член 3

Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член кога обезбедувањето на вонредниот превоз се врши со две полициски возила брзината на движење треба да биде до 40 км/ч.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-33122/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1857.

Врз основа на член 27 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11 и 26/12), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНА НА ЗАГУБЕНА ИЛИ ОШТЕТЕНА И ЗА ПОВТОРНО АКТИВИРАЊЕ НА БЛОКИРАНА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПЛАЌАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за издавање, замена на загубена или оштетена електронска картичка за здравствено осигурување и за повторно активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување, како и начинот на нивното плаќање.

Член 2

Лицата корисници на социјална парична помош и членовите на нивните семејства и лицата корисници на постојана парична помош кои се ослободени од плаќање на трошоците од членот 1 од овој правилник, својството на лице корисник на социјална парична помош и лице корисник на постојана парична помош го докажуваат со решение од надлежниот Центар за социјална работа при Министерството за труд и социјална политика.

Решението од ставот 1 на овој член се приложува кон барањето за издавање, замена, односно повторно активирање на електронска картичка за здравствено осигурување во надлежната Подрачна служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот).

Член 3

Висината на трошоците за издавање на електронска картичка за здравствено осигурување изнесува 250,00 денари.

По исклучок од ставот 1 на овој член, трошоците за издавање на електронска картичка за здравствено осигурување за невработени лица, пензионери со нето пензија до 15.000,00 денари, самохрани родители и деца без родители и родителска грижа до 18 години, како и за лицата осигурени преку нив изнесуваат 100,00 денари, освен за лицата кои се корисници на социјална парична помош и членовите на нивните семејства и лицата корисници на постојана парична помош, кои се ослободени од трошоците.

Висината на трошоците за замена на загубена или оштетена електронска картичка за здравствено осигурување за сите осигуреници и осигурени лица изнесува 250,00 денари.

Висината на трошоците за повторно активирање на блокирана електронска картичка за здравствено осигурување, изнесува 100,00 денари, освен за лицата од став 2 на овој член.

Член 4

Лицата кои се самохрани родители и деца без родители и родителска грижа до 18 години својството го докажуваат со решение од надлежниот Центар за социјална работа при Министерството за труд и социјална политика.

Решението од ставот 1 на овој член се приложува кон барањето за издавање, замена, односно повторно активирање на електронска картичка за здравствено осигурување во надлежната Подрачна служба на Фондот.

Член 5

Трошоците за издавање, замена на загубена или оштетена електронска картичка и за повторно активирање на блокирана картичка се уплатуваат со уплатница која како доказ за извршената уплата се приложува кон барањето за издавање, замена, односно повторно активирање на електронска картичка за здравствено осигурување во надлежната Подрачна служба на Фондот.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-4143/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1858.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 2 мај 2012 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесени иницијативи од Гордана Илиевска од Скопје, Синдикалната организација на казнено поправната установа Идризово застапувана од Тони Менкиновски адвокат од Скопје и група од 31 вработен во Секторот за обезбедување во КПУ затвор – Скопје, со Решение У.бр.146/2011 и У.бр.179/2011 од 22 февруари 2012 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член 5 со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите е предвидено дека членот 54 се менува и гласи:

“(1) Вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи се државни службеници освен вработените во стопанските единици на установите.

(2) За регулирање на работните односи на државните службеници се применуваат одредбите од Законот за државните службеници.

(3) За засновање и престанок на работен однос, како и за другите права од работен однос на вработените кои немаат статус на државни службеници важат оп-

штите прописи за работните односи и општите и посебните прописи од областа на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување доколку со овој закон поинаку не е определено.”

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 32 став 2 од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Согласно став 5 на истиот член, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Од содржината на наведените одредби од Уставот произлегува дека правата на вработените и нивната положба, како и правата од пензиското и инвалидското осигурување, како дел од социјалното осигурување, се уредуваат со закон и со колективни договори.

Со Законот за извршување на санкциите, а врз основа на уставното овластување законодавецот поблиску го нормирал уредувањето и остварување на правата на вработените и нивната положба во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.

Според членот 27 од Законот за извршување на санкциите, во казнено - поправните и воспитно - поправните установи со оглед на сложеноста и обемот на работите во функција на извршување на санкциите, се организираат сектори за ресоцијализација, обезбедување, стопанско-инструкторски, здравствен, извршно управен и финансиски сектор.

Според член 3-а од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 11/2000, 34/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 19/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 35/2010) е предвидено дека одредени прашања поврзани со правата, обврските и одговорностите на вработените во Агенцијата за разузнавање, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Армијата на Република Македонија, вработените кои вршат работи на обезбедување во казнено-поправните и воспитно поправните установи, можат да бидат уредени со закон, на начин различен од овој закон, ако тоа е неопходно поради специфичната природа на работните задачи и посебноста на извршувањето на посебните должности и овластувања.

Во членот 29 во поднасловот „Сектор за обезбедување“ од Законот за извршување на санкциите е предвидено дека работите на обезбедувањето во установата го врши Секторот за обезбедување кој е вооружен и единствено униформиран и опремен.

Секторот за обезбедување е единствена формација на управата.

Секторот за обезбедување се организира заради обезбедување на установата, спречување на бегство, одржување на внатрешен ред и дисциплина и спроведување на осудените и малолетните лица.

Со секторот за обезбедување раководи заповедник, а покрај заповедникот, работите на службата ги вршат командири, виши надзорници, постари надзорници и помлади надзорници. Секој припадник на секторот за обезбедување кога врши службено дејствие има овластување на полицаец.

Министерот за правда донесува акт за вооружување и начинот на вршење на работите на секторот за обезбедување и акт за униформата и ознаките на припадници на одделението (став 7).

Според членот 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006 и 6/2009), со овој закон се уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во Министерството за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за внатрешни работи.

Полициските работи се дефинирани во членот 5 од Законот, според кој, полициски работи, во смисла на овој закон, се дејствија на полициските службеници што се однесуваат на:

- заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните;
- заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори;
- спречување на вршење кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела;
- одржување на јавниот ред и мир;
- регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата;
- контрола на движење и престој на странци;
- обезбедување на државната граница и контрола на преминување на државната граница;
- укажување помош и заштита на граѓаните во случај на неопходна потреба;
- обезбедување на определени личности и објекти и
- други работи утврдени со закон.

Тргнувајќи од направената анализа на Законот за извршување на санкции во смисла на тоа кои се обврските на вработените во секторот за обезбедување, односно на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи кои се во секојдневен контакт со осудените лица во процесот на ресоцијализација, наспрема обврските на полициските службеници утврдени во Законот за полицијата, произлегува дека во конкретниов случај станува збор за работи од ист или сличен вид, како и работите на полициските работници, поради што Судот оцени дека законодавецот не ја имал предвид специфичноста на работните задачи на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи кога генерално определил тие да имаат статус на државни службеници.

Во поткрепа на становиштето на Судот за неприципиелно регулирање на правата на вработените во наведените установи, а со тоа и нарушување на начелото на еднаквост, зборува и фактот што вработените во Секторот за обезбедување кои се вооружени и униформирани лица и кога вршат службени дејствија имаат овластување на полицаец и стажот на осигурување им се смета со зголемено траење како и на полициските службеници.

Со оглед на наведеното, според Судот, оспорувањето на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите од аспект на наводите во иницијативата, дека вработени во казнено-поправните и воспитно-поправни установи треба да имаат ист статус како и полициски службеници согласно Законот за полиција, се основани, поради што Судот оцени дека членот 5 од Законот не е во согласност со начелото на еднаквост и начелото на владеење на правото.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзие Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 146/2011
У.бр. 179/2011
2 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Устаниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1859.

Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 алинеја в) и член 206 став 1 алинеја а) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 21.5.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ИЗРЕКУВА привремена забрана на брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, во времетраење од 30 дена, поради недоставување на извештај за клиент за продавање и неисплата на паричните средства на клиент во законски определениот рок при реализација на налогот број 14414 за продавање на 42 акции од издавачот Лозар-Пелистерка АД Скопје, што претставува непочитување на одредбите од член 123 став 2 и член 124 став 1 од Законот за хартии од вредност.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја исклучат од членство брокерската кука "Битола Брокер" АД Битола додека трае забраната согласно точка 1 од изреката на ова решение.

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-УП1-174
21 мај 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1860.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011) постапувајќи по Поднесок бр. 03-091 од 20.4.2012 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје на седницата одржана на ден 21.5.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. Македонија бр.13Б, Скопје, се дава одобрение на:

- Одлуката за измени на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ број 03-089/8 од 2.4.2012 година односно на пречистениот текст на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ од 2.4.2012 година;

- Одлуката за измени на Проспектот и скратената форма на проспект на отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ број 03-089/9 од 02.04.2012 година односно на пречистениот текст на Проспектот и на скратената форма на проспект на отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ од 5.4.2012 година;

2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кој управува со отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ во рок од седум дена од денот на конечност на ова Решение да ги објави измените и дополнувањата на Проспектот или на скратената форма на Проспектот на КД Нова ЕУ во најмалку два дневни весници што излегуваат во Република Македонија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 УП 1/177 Комисија за хартии од вредност
21 мај 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1861.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), а постапувајќи по Поднесок бр. 03-090 од 20.4.2012 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје на седницата одржана на ден 21.5.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. „Македонија“ бр. 13Б, Скопје, се дава одобрение на:

- Одлуката за измени на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД Брик број 03-089/10 од 02.04.2012 година односно на пречистениот текст на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД Брик од 02.04.2012 година;

- Одлуката за измени на Проспектот и скратената форма на проспект на отворениот инвестициски фонд КД Брик број 03-089/11 од 02.04.2012 година односно на пречистениот текст на Проспектот и на скратената форма на проспект на отворениот инвестициски фонд КД Брик од 05.04.2012 година;

2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кој управува со отворениот инвестициски фонд КД Брик во рок од седум дена од денот на конечност на ова Решение да ги објави измените и дополнувањата на Проспектот или на скратената форма на Проспектот на КД Брик во најмалку два дневни весници што излегуваат во Република Македонија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 УП 1/178 Комисија за хартии од вредност
21 мај 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1862.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 03-42/1 од 27.4.2012 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.5.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Миа Стефановска - Зографска, за извршен член на Одборот на директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Миа Стефановска - Зографска се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката бр.02-35/1 за избор на членови на Одборот на директори донесена на ден 20.04.2012 година од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 07-39/1 од 20.04.2012 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 УП 1/180 Комисија за хартии од вредност
21 мај 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

1863.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 03-42/1 од 27.4.2012 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.5.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Благој Митров, за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Благој Митров се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука бр.02-35/1 за избор на членови на Одборот на директори донесена на ден 20.04.2012 година од страна на Собранието на акционери и Одлука бр. 07-39/1 од 20.04.2012 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-181 Комисија за хартии од вредност
21 мај 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ****1864.**

Врз основа на член 17 точка ж) и член 29 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 4.6.2012 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, УПОТРЕБНИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИДРУЖНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ КАПАЦИТЕТИ И СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства (Службен весник на Република Македонија број 88/2011), во член 1 по зборовите “и другите услови” се додаваат зборовите “што треба да се исполнат при планирањето, проектирањето, изградбата и одржувањето на”.

Член 2

Во член 2 се додава нова точка (е) која гласи:

“(е) Кабел за поврзување е кабел кој поврзува две точки со активна или пасивна опрема и не се разгранува до крајни корисници.”

Член 3

Во член 4 во воведната реченица по зборовите “треба да се” се додава зборот “планираат”.

Член 4

Во член 5 во воведната реченица зборот “Техника” се заменува со зборот “Проектна” и се додава нова алинеја која гласи:

“Пресметка на јачина на електрично поле со дијаграм на зрачење”.

Член 5

Во член 16 во воведната реченица зборот “Техниката” се заменува со зборот “Проектната” и се додава нова алинеја која гласи:

“Ситуационо решение на мрежата (приказ на траса) со виртуални објекти на кабелската електронска комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства;”

Член 6

Членот 17 се менува и гласи:

“ Кабелската електронска комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура, придружните инфраструктурни капацитети и средства треба да се планираат, проектираат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронска комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.”

Член 7

По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи:

“(1) Основа за планирање на кабелската електронска комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства на некое подрачје е документ на просторните и урбанистичките планови на тоа подрачје. Планираното подрачје не мора да се поклопува (совпаѓа) со просторните и урбанистички планови.

(2) Планирањето на кабелската електронска комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства се врши за некоја одредена логична целина која може да биде дел од некое подрачје опфатено со просторни и урбанистички планови, или пак да биде опфатена со повеќе такви планови.

(3) Планираните капацитети на кабелската електронска комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства на одредено подрачје треба да ги задоволат потребите на сите изградени и планирани објекти на подрачјето опфатено со планот и тоа за период од пет години.

(4) Покрај планираните капацитети од став (3) на овој член, планираниот капацитет на кабелската канализација треба да ги задоволи и потребите за поставување на кабел за поврзување.

(5) Минималниот капацитет на кабелската канализација изнесува:

- четири цевки во станбена населба по главните траси на кабелската канализација, доколку се планира по предметната траса полагање само на пристапен кабел;
- шест цевки во станбено-деловни и деловни зони, доколку се планира по предметната траса полагање само на пристапен кабел;

- доколку по предметната траса се планира полагање и на споен кабел, бројот на цевките од алинеите 1 и 2 од овој став на правилникот треба да се зголемат за две;

- две цевки по должина на локални патишта и
- четири цевки по должина на магистрални патишта и во пајасот на автопатишта.

(6) По одредувањето на технологијата и капацитетот на кабелската електронска комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства потребно е во постапката на планирање да се одреди и планираната траса на кабелската електронска комуникациска мрежа .

(7) За планираната траса на кабелската електронска комуникациска мрежа од органот надлежен за просторно планирање се прибавуваат податоци за планирана изградба или реконструкција на улици и патишта, како и на сите други планирани инфраструктурни работи во предвиденото подрачје.

(8) За планираната траса на кабелската електронска комуникациска мрежа , исто така се прибават податоци од плановите и на другите комунални претпријатија, заради усогласување по однос на сместувањето во просторот и динамиката на изградбата. Таму каде што е технички возможно, треба да се поттикнува изградба на заедничка интегрирана инфраструктура и тоа веќе во фаза на планирање. Овие податоци се прибавуваат и во содејство со Агенцијата за електронски комуникации, локалните самоуправи и град Скопје при што треба да се усогласат и координираат заедничките активности.“

Член 8

Членот 19 се менува и гласи:

“(1) При изградбата на електронските комуникациски мрежи и електронската комуникациска инфраструктура, придружните инфраструктурни капацитети и средства може да се користат:

- бакарни комуникациски кабли
- оптички комуникациски кабли.
- кабелска канализација или цевки;
- телекомуникациски шахти или ормари и
- надземни носачи.

(2) При изградбата на кабелската комуникациска мрежа и електронската комуникациска инфраструктура, придружните инфраструктурни капацитети и средства, покрај прописите определени со член 3 на овој правилник ќе се применуваат следниве стандарди:

- национални стандарди;
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандардизација во телекомуникациите) дадени во Прилог 1 на овој правилник;

- препораки и одлуки на ITU и СЕРТ и
- други стандарди кои сеуште не се усвоени како македонски, а се применуваат во Европската Унија.“

Член 9

По членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи:

“Член 19-а

(1) При планирањето и изградбата на кабелска канализација треба да се исполнат минимални технички услови кои ќе обезбедат сигурност на електронските комуникациски мрежи и електронската комуникациска инфраструктура .

(2) За изградба на кабелска канализација се изготвува проектна документација, која треба да биде изработена и во електронска форма.

(3) Како основа за изработка на проектната документација од став (2) на овој член се користат геодетските точки од геодетскиот елаборат. Геодетските снимања на кабелската канализација и изработката на геодетскиот елаборат се врши во државен координатен систем.

(4) Ситуационото решение на кабелската канализација кое е дел од проектната документација од став (2) на овој член е приказ на трасата на кабелската канализација, документирање на видот и бројот на шахти, бројот, должината и видот на цевките помеѓу две шахти или помеѓу шахта и некој објект, како и следење на исполнетоста на цевките на кабелската канализација.

(5) Ситуационото решение од став (4) на овој член треба да ги содржи следните податоци:

- локација на шахтите;
- траса на кабелската канализација, број и тип на цевки и нивни димензии (сегмент на трасата помеѓу шахтите) и
- профил и исполнетост на цевките (основа и пресек на шахта со податоци за распоред на цевките).

(6) При изградбата на кабелска канализација потребно е да се исполнат следните минимални услови:

- во урбани средини-јавни површини наменети за пешаци, како што се тротоари и слично најмала длабочина на ровот е 60 см, односно во зависност од попречниот пресек на кабелската канализација, најмалку 50 см над слој од цевката до површината;
- на јавни површини-патишта- наменети за сообраќај на моторни возила, најмала длабочина на ровот е 80 см односно во зависност од попречниот пресек на кабелската канализација, најмалку 70 см над слој од цевката до површината, или према проектот на сообраќајницата;
- во неизградени подрачја и на приватно земјиште, најмала длабочина на ровот е 80 см односно во зависност од попречниот пресек на кабелската канализација,

најмалку 70 см над слој од цевката до површината. Секое намалување на над слојот под 70 см треба да биде образложено во проектот и по потреба да се предвиди соодветна заштита поради смалувањето на над слојот;

- за ровови до куки (на приватно земјиште), најмалка длабочина на ровот е 40 см односно во зависност од попречниот пресек на кабелската канализација, најмалку 35 см над слој од цевката до површината;

- во каменити земјишта (- категорија), потребно е да се постави слој од 5 см песок, под и над поставената цевка и

- за ровови со длабочина до 60 см минималната ширина е 30 см, а за ровови со длабочина над 60 см минималната ширина е 40см.

(7) Минималните услови во ставот (6) на овој член, не треба да бидат исполнети доколку микроцевките се полагаат во микроровови. Во тој случај микроцевките треба да се полагаат во согласност со ITU препораката: ITU-T L.49 и со условите утврдени од претпријатието кое е надлежно за управувањето и одржувањето на одредена сообраќајница.

(8) Максималното препорачано растојание помеѓу шахтите на кабелската канализација во населени места изнесува 250м.

(9) По изградбата на секоја кабелска канализација потребно е да се изврши испитување на проодноста на цевките со постапка на калибрација и да се изготви извештај за испитувањето кој се приложува при техничкиот преглед на кабелската канализација.“

Член 10

По членот 28 се додава нов член 28-а кој гласи:

“(1) Во населени места или во густо населени зони, со густина на населението поголема од 300 жители на еден квадратен километар, поставувањето на каблите на кабелската електронска комуникациска мрежа се врши само под земја, во кабелска канализација или во цевки.

(2) Во населени места или во густо населени зони, со густина на населението помеѓу 100 жители и 300 жители на еден квадратен километар, поставувањето на каблите на кабелската електронска комуникациска мрежа се врши на следниве начини:

- под земја, во кабелска канализација или во цевки, или

- над земја, прицврстена на соодветни носачи

(3) Во населени места, со густина на населението под 100 жители на еден квадратен километар, поставувањето на каблите на кабелската електронска комуникациска мрежа се врши:

- директно во земја, или

- над земја, прицврстена на соодветни носачи.“

Член 11

Операторите на кабелска електронска комуникациска мрежа која е изградена пред влегувањето во сила на овој правилник, треба поставувањето на каблите на кабелската комуникациска мрежа согласно член 28-а од овој правилник да го извршат во период од 30 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр.02-2338/1
4 јуни 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1865.

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на сто дваесет и четвртата седница одржана на 30.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

I

За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:

1. Диана Сулејмани
2. Мустафа Хајрулахи
3. Софка Кека Наумова.

II

Оваа одлука влегува во сила на ден 1.6.2012 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОИ.бр.7/12
30 мај 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1866.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 5.4.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012 и 42/2012), се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот A02BA02 – Ranitidine инјекции 50mg/2ml се брише следното заштитено име:

				EPADOREN инјекции 50mg/2ml	DEMO S.A.	5	26,00
--	--	--	--	-------------------------------	-----------	---	-------

Кај АТС кодот A02BA03 – Famotidine таблети/филм обложени таблети 20mg се брише следното заштитено име:

				FAMOTIDIN филм обл.табл. 30 x 20mg	MEDICA	30	34,00
--	--	--	--	---------------------------------------	--------	----	-------

Кај АТС кодот A02BC01 – Omeprazole капсули 20mg се брише следното заштитено име:

				OMEZ капсул. 20 x 20mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	20	60,00
--	--	--	--	------------------------	--------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот A03BA01– Atropine инјекции 1mg /ml се бришат следните заштитени имиња:

				ATROPINE SULFATE инјекции 1mg /ml	Demo S.A. pharm industries	100	790,00
				ATROPIN SULFAS инјекции 1mg /ml	BELUPO	50	395,00

Кај АТС кодот A03BA01– Atropine инјекции 0,5 mg /ml се брише следното заштитено име:

				ATROPIN SULFAS инјекции 1mg /ml	BELUPO	50	706,82
--	--	--	--	------------------------------------	--------	----	--------

Кај АТС кодот A04AA01 – Ondansetron таблети/ филм обложени таблети 4mg се бришат следните заштитени имиња:

				ZYTRON филм обл. табл. 10 x 4mg	Alkaloid	10	471,50
				ZOFRAN филм обл. табл. 10 x 4mg	GSK	10	471,50

Кај АТС кодот A04AA01 – Ondansetron таблети/ филм обложени таблети 8mg се брише следното заштитено име:

				ZYTRON филм обл. табл. 10 x 8mg	Alkaloid	10	943,90
--	--	--	--	------------------------------------	----------	----	--------

Кај АТС кодот A04AA01 – Ondansetron инјекции 2mg/ml се брише следното заштитено име:

				ZOFRAN инјекции 2mg/ml(2ml)	GSK	5	523,95
--	--	--	--	--------------------------------	-----	---	--------

Кај АТС кодот A10AB – Human insulin наполнето инјекциско пенкало 100IU/ml се брише следното заштитено име:

				ACTRAPID NOVOLET	NOVO NORDISK	5	1.444,80
--	--	--	--	------------------	--------------	---	----------

Кај АТС кодот A10AC – Human insulin наполнето инјекциско пенкало 100IU/ml се брише следното заштитено име:

				INSULATARD NOVOLET	NOVO NORDISK	5	1.444,80
--	--	--	--	--------------------	--------------	---	----------

Кај АТС кодот A10AD – Human insulin наполнето инјекциско пенкало 100IU/ml се брише следното заштитено име:

				MIXTARD NOVOLET	NOVO NORDISK	5	1.444,80
--	--	--	--	-----------------	--------------	---	----------

Кај АТС кодот A10AD – Human insulin 100IU/ml патрон се бришат следните заштитени имиња:

				MIXTARD HM PENFILL	NOVO NORDISK	5	1.444,80
				INSUMAN COMB	SANOFI AVENTIS	5	1.444,80

Кај АТС кодот A10BA02 – Metformin филм обложени таблети 500mg се брише следното заштитено име:

				METFOGAMM A филм обл.табл 120x 500mg	WORWAG Pharma GmbH & Co.KG	120	135,00
--	--	--	--	---	-------------------------------	-----	--------

Кај АТС кодот A10BA02 – Metformin филм обложени таблети 850mg се брише следното заштитено име:

				METFOGAMM A филм обл.табл 120x 850mg	WORWAG Pharma GmbH & Co.KG	120	230,00
--	--	--	--	---	-------------------------------	-----	--------

Кај АТС кодот A10BA02 – Metformin филм обложени таблети 1000mg се брише следното заштитено име:

				METFOGAMM A филм обл.табл 120x 1000mg	WORWAG Pharma GmbH & Co.KG	120	302,00
--	--	--	--	--	-------------------------------	-----	--------

Кај АТС кодот A11DA01 – Thiamine (Vit.B1) инјекции 250mg/2ml се брише следното заштитено име:

				PLIVIT B1 инјекции 250mg/2ml	PLIVA	50	1.752,98
--	--	--	--	---------------------------------	-------	----	----------

Кај АТС кодот A11HA02 – Pyridoxine (Vit.B6) инјекции 250mg/5ml се брише следното заштитено име:

				PLIVIT B6 инјекции 250mg/5ml	PLIVA	50	1.440,97
--	--	--	--	---------------------------------	-------	----	----------

Кај АТС кодот A12AA04 – Calcium carbonate таблети 1g се брише следното заштитено име:

				KALCIUM KARBONAT ALKALOID табл 50x 1g	ALKALOID	50	76,00
--	--	--	--	--	----------	----	-------

Кај АТС кодот B01AB01 – Heparin инјекции 5000 IU /ml се брише следното заштитено име:

				HEPARIN ALKALOID инјекции 5000 IU /ml	ALKALOID	10	140,57
--	--	--	--	--	----------	----	--------

Кај АТС кодот B01AB01 – Heparin инјекции 25000 IU /5ml се бришат следните заштитени имиња:

				HEPARIN NATRIUM BRAUN инјекции 25000 IU /5ml	B.Braun	1	37,83
				HEPARIN ALKALOID инјекции 25000 IU /5ml	ALKALOID	50	1.891,50

Кај АТС кодот B01AB05 – Enoxaparin инјекции 6000 IU /0,6ml (60mg/0,6ml) се брише следното заштитено име:

				CLEXANE инјекции 6000 IU /0,6ml	AVENTIS	2	792,11
--	--	--	--	------------------------------------	---------	---	--------

Кај АТС кодот B01AB05 – Enoxaparin инјекции 8000 IU /0,8ml (80mg/0,8ml) се брише следното заштитено име:

				CLEXANE инјекции 8000 IU /0,8ml	AVENTIS	2	946,39
--	--	--	--	------------------------------------	---------	---	--------

Кај АТС кодот B01AB05 – Enoxaparin инјекции 10000 IU /ml (100mg/ml) се брише следното заштитено име:

				CLEXANE инјекции 10000 IU /ml	AVENTIS	2	1.173,52
--	--	--	--	----------------------------------	---------	---	----------

Кај АТС кодот B01AD07 – Reteplase инјекции 10U се брише следното заштитено име:

				RAPILYSIN инјекции 10U	Roche diagnostics/F.H.La Roche	2	64.846,01
--	--	--	--	------------------------	--------------------------------------	---	-----------

Кај АТС кодот B02AB01 – Aprotinin инјекции 500 000TU се брише следното заштитено име:

				TRASYLOL инјекции 500 000TU	BAYER	1	2.593,50
--	--	--	--	--------------------------------	-------	---	----------

Кај АТС кодот B02BD08 – Eptacog alfa (activated) koagulacionen faktor VIIA инјекции 1,2 mg (60KIE) се брише следното заштитено име:

				NOVOSEVEN инјекции 1,2 mg (60KIE)	NOVO NORDISK	1	45.058,50
--	--	--	--	--------------------------------------	--------------	---	-----------

Кај АТС кодот B02BX02 – Carbazochrome инјекции 10 mg/2ml се брише следното заштитено име:

				ALMETEX инјекции 10mg /2ml	ALKALOID	30	259,09
--	--	--	--	-------------------------------	----------	----	--------

Кај АТС кодот B03BA01 – Cyanocobalamin(Vit.B12) инјекции 500 mcg се брише следното заштитено име:

				VITAMIN B12 инјекции 500 mcg	KRKA	100	1.020,00
--	--	--	--	---------------------------------	------	-----	----------

Кај АТС кодот B03BA01 – Cyanocobalamin(Vit.B12) инјекции 100 mcg се брише следното заштитено име:

				VITAMIN B12 инјекции 100 mcg	KRKA	100	831,90
--	--	--	--	---------------------------------	------	-----	--------

Кај АТС кодот B03XA01 – Erythropoietin инјекции 2000 IU се брише следното заштитено име:

				RECORMON инјекции 2000 IU	ROCHE	1	976,82
--	--	--	--	------------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот B05AA01 – Albumin инјекции 20% се брише следното заштитено име:

				ALBUMIN (HUMAN) 20%	Imunoloski zavod	1	1.202,24
--	--	--	--	---------------------	------------------	---	----------

Кај АТС кодот B05AA05 – Dextran 40 раствор за инфузија 10% се брише следното заштитено име:

				SOLUDEKS 40	Pliva	1	267,61
--	--	--	--	-------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот B05AA05 – Dextran 70 раствор за инфузија 6% се брише следното заштитено име:

				SOLUDEKS 70	Pliva	1	221,47
--	--	--	--	-------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот B05BA02 – Раствор за парантерална нутриција, масни емулзии раствор за инјектирање(инфузија) 10%/100 ml се бришат следните заштитени имиња:

				INTRALIPID 10%	Fresenius kabi AB	1	254,37
				LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%	B.Braun	1	254,37

Кај АТС кодот B05BA02 – Раствор за парантерална нутриција, масни емулзии раствор за инјектирање(инфузија) 10%/500 ml се брише следното заштитено име:

				INTRALIPID 10%	Fresenius kabi AB	1	393,94
--	--	--	--	----------------	-------------------	---	--------

Кај АТС кодот B05BA02 – Раствор за парантерална нутриција, масни емулзии раствор за инјектирање(инфузија) 20%/100 ml се брише следното заштитено име:

				LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	B.Braun	1	281,96
--	--	--	--	------------------------	---------	---	--------

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 5%/500 ml се бришат следните заштитени имиња:

				GLUKOSE 5%	S.C.INFOMED FLUID	1	28,41
				GLUCOSI inf 5%	ZDRAVJE	1	28,41
				GLUCOSI inf 5%	BALKANPHARM A	1	28,41
				GLUCOZA inf 5%	PLIVA	1	28,41
				DEXTROSE VIOSER	VIOSER	1	28,41
				DEXTROSE 5%	DEMO S.A.	1	28,41

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 5%/1000 ml се бришат следните заштитени имиња:

				DEXTROSE VIOSER	VIOSER	1	71,00
				DEXTROSE 5%	DEMO S.A.	1	71,00

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 10%/500 ml се бришат следните заштитени имиња:

				GLUKOSE 10%	S.C.INFOMED FLUID	1	34,87
				GLUCOZA 10%	PLIVA	1	34,87
				GLUCOSE 10%	ZDRAVJE	1	34,87

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 10%/1000 ml се брише следното заштитено име:

				DEXTROSE 10%	DEMO S.A.	1	75,00
--	--	--	--	--------------	-----------	---	-------

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 25%/10 ml се брише следното заштитено име:

				GLUKOSE 25%	LEK	50	1575,00
--	--	--	--	-------------	-----	----	---------

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 35%/10 ml се брише следното заштитено име:

				DEXTROSE 35%	DEMO S.A.	50	1.100,00
--	--	--	--	--------------	-----------	----	----------

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 37%/10 ml се брише следното заштитено име:

				GLUKOSE 37%	LEK	50	1627,50
--	--	--	--	-------------	-----	----	---------

Кај АТС кодот B05BA03 – Glucose раствор за инјектирање(инфузија) 50%/10 ml се брише следното заштитено име:

				GLUKOSE 50%	LEK	50	1680,00
--	--	--	--	-------------	-----	----	---------

Кај АТС кодот B05BA10– Fructose, glucose, xylitol раствор за инјектирање (инфузија) (200mg+100mg+100mg)/ ml (40%)(500ml)се брише следното заштитено име:

				KALORISKA OTOPINA LGX 40%	PLIVA	1	204,30
--	--	--	--	---------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот B05BB01– Раствор на електролити NaCl,KCl,CaCl раствор за инјектирање (инфузија) 500ml се бришат следните заштитени имиња:

				RINGER RASTVOR VIOSER	VIOSER	1	32,93
				RINGER RASTVOR	ZDRAVJE	1	32,93
				RINGER	BALKANPHARM A	1	32,93

Кај АТС кодот B05BB01– Раствор на електролити NaCl,KCl,CaCl раствор за инјектирање (инфузија) 1000ml се брише следното заштитено име:

				RINGER RASTVOR VIOSER	VIOSER	1	58,27
--	--	--	--	-----------------------	--------	---	-------

Кај АТС кодот B05BB01– Раствор на електролити NaCl,KCl,CaCl,Na-lactat раствор за инјектирање (инфузија) 500ml се бришат следните заштитени имиња:

				HARTMANOV RASTVOR	ZDRAVJE	1	32,93
				RINGER LACTATE	DEMO S.A.	1	32,93

Кај АТС кодот B05BB01– Раствор на електролити NaCl,KCl,CaCl,Na-lactat раствор за инјектирање (инфузија) 1000ml се брише следното заштитено име:

				RINGER LACTATE	DEMO S.A.	1	45,00
--	--	--	--	----------------	-----------	---	-------

Кај АТС кодот B05BB02– Sodium chloride cum glucose раствор за инјектирање (инфузија) (0,9%+5%)/ 500ml се бришат следните заштитени имиња:

				NATRII CHLORIDI CUM GLUKOSE B.BRAUN	B.BRAUN	1	34,87
				NATRII CHLORIDI CUM GLUCOSE	DEMO S.A.	1	34,87

Кај АТС кодот B05BC01 – Mannitol раствор за инјектирање (инфузија) 10 % се брише следното заштитено име:

				MANIT 10%	PLIVA	1	51,01
--	--	--	--	-----------	-------	---	-------

Кај АТС кодот B05BC01 – Mannitol раствор за инјектирање (инфузија) 20 % се брише следното заштитено име:

				MANIT 20%	PLIVA	1	51,01
--	--	--	--	-----------	-------	---	-------

Кај АТС кодот B05XA02– Sodium bicarbonate раствор за инјектирање (инфузија) 8,4% се брише следното заштитено име:

				SODIUM BICARBONATE	DEMO S.A	1	53,38
--	--	--	--	--------------------	----------	---	-------

Кај АТС кодот B05XA03– Sodium chloride раствор за инјектирање (инфузија) 0,9%(100ml) се брише следното заштитено име:

				SODIUM CHLORIDE	DEMO S.A	1	32,50
--	--	--	--	-----------------	----------	---	-------

Кај АТС кодот B05XA03– Sodium chloride раствор за инјектирање (инфузија) 0,9%(500ml) се бришат следните заштитени имиња:

				SODIUM CHLORIDE 0,9%	S.C.INFOMED FLUID	1	28,71
				NATRIUM HLORIDI VISIONER	VIOSER	1	28,71
				NATRII CHLORIDI INF	ZDRAVJE	1	28,71
				NATRII CHLORIDI	PLIVA	1	28,71
				NATRII CHLORIDI	DEMO S.A	1	28,71

Кај АТС кодот B05XA03– Sodium chloride раствор за инјектирање (инфузија) 0,9%(1000ml) се бришат следните заштитени имиња:

				NATRIUM HLORIDI VIOSER	VIOSER	1	49,04
				NATRII CHLORIDI INF	PLIVA	1	49,04
				NATRII CHLORIDI	DEMO S.A	1	49,04

Кај АТС кодот C01BB01 – Lidocaine инјекции 40 mg/2 ml се брише следното заштитено име:

				LIDOCAIN HIDROCHLORID ALKALOID инјекции 40 mg/2 ml (2ml)	ALKALOID	100	368,09
--	--	--	--	---	----------	-----	--------

Кај АТС кодот C01BC03 – Propafenone инјекции 3,5 mg/ml се брише следното заштитено име:

				PROPAFENON ALKALOID инјекции 3,5 mg/ml	ALKALOID	10	331,28
--	--	--	--	--	----------	----	--------

Кај АТС кодот C01CA24 – Epinephrine(Adrenaline) инјекции 1 mg/ml се брише следното заштитено име:

				ADRENALIN инјекции 1mg/ml	Bosnalijek	10	87,84
--	--	--	--	------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот C02CA04 – Doxazosin таблети 2 mg се брише следното заштитено име:

				DOXAZOSIN табл. 30x 2 mg	TCHAIKAPHARM A (SIEGFRIED)	30	84,00
--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот C02CA04 – Doxazosin таблети 4 mg се брише следното заштитено име:

				DOXAZOSIN табл. 30x4 mg	TCHAIKAPHARM A(SIEGFRIED)	30	222,00
--	--	--	--	-------------------------	---------------------------	----	--------

Кај АТС кодот C03CA01 – Furosemide инјекции 10 mg/ml се брише следното заштитено име:

				LASIX инјекции 10 mg/ml	JUGOREMEDIA	5	27,62
--	--	--	--	-------------------------	-------------	---	-------

Кај АТС кодот C03CA01 – Furosemide инјекции 25 mg/ml се брише следното заштитено име:

				EDEMID FORTE инјекции 25 mg/ml(10ml)	LEK	5	235,46
--	--	--	--	--------------------------------------	-----	---	--------

Кај АТС кодот C04AD03 – Pentoxifylline инјекции 20mg/ml се брише следното заштитено име:

				TRENTAL инјекции 20 mg/ml	JUGOREMEDIA	5	50,40
--	--	--	--	---------------------------	-------------	---	-------

Кај АТС кодот C07AB02 – Metoprolol инјекции 5mg/5ml се брише следното заштитено име:

				PRESOLOL инјекции 5 mg/5ml	HEMOFARM	5	176,40
--	--	--	--	----------------------------	----------	---	--------

Кај АТС кодот C07AG02 – Carvedilol таблети 6,25mg се брише следното заштитено име:

				KARVEDILOL табл. 28x 6,25 mg	HABIT FARM	28	73,00
--	--	--	--	------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот C08CA01– Amlodipine таблети 5 mg се бришат следните заштитени имиња:

				AMLODIPIN табл. 20x5 mg	REMEVITA	20	19,00
				NORDIPIN табл. 30x5 mg	TCHAIKAPHARM A	30	28,00

Кај АТС кодот C08CA01– Amlodipine таблети 10 mg се бришат следните заштитени имиња:

				AMLODIPIN табл. 20 x 10mg	REMEVITA	20	26,00
				NORDIPIN табл. 30x10 mg	TCHAIKAPHARM A	30	39,00

Кај АТС кодот C08CA05– Nifedipine таблети/филм обложени таблети 20 mg се брише следното заштитено име:

				KORINCARE табл. 20 x 20 mg	TCHAIKAPHARM A	20	9,00
--	--	--	--	----------------------------	----------------	----	------

Кај АТС кодот C08CA05– Nifedipine таблети/филм обложени таблети 40 mg се брише следното заштитено име:

				KORINCARE NEO табл. 20 x 40 mg	TCHAIKAPHARM A	20	19,00
--	--	--	--	--------------------------------	----------------	----	-------

Кај АТС кодот C09AA02– Enalapril таблети 5 mg се брише следното заштитено име:

				RENITEC табл. 28x 5mg	MSD	28	22,00
--	--	--	--	-----------------------	-----	----	-------

Кај АТС кодот C09AA02– Enalapril таблети 10 mg се бришат следните заштитени имиња:

				ENAM табл. 20x 10mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	20	17,00
				RENITEC табл. 28x 10mg	MSD	28	24,00

Кај АТС кодот C09AA02– Enalapril таблети 20 mg се брише следното заштитено име:

				RENITEC табл. 28x 20mg	MSD	28	25,00
--	--	--	--	------------------------	-----	----	-------

Кај АТС кодот C09CA01– Losartan таблети /филм обложени таблети 25 mg се брише следното заштитено име:

				RESILO филм обл. табл. 20x 25mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	20	76,00
--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот C09CA01– Losartan таблети /филм обложени таблети 50 mg се брише следното заштитено име:

				RESILO филм обл. табл. 20x 50mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	20	90,00
--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот C10AA– Simvastatin филм обложени таблети 10 mg се брише следното заштитено име:

				SIMVACOR филм обл.табл. 30x 10mg	TCHAIKAPHARM A	30	54,00
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------	----	-------

Кај АТС кодот C10AA– Simvastatin филм обложени таблети 20 mg се бришат следните заштитени имиња:

				SIMVACOR филм обл.табл. 30x 20mg	TCHAIKAPHARM A	30	103,00
				ZOCOR филм обл.табл. 28x 20mg	MSD	28	97,00

Кај АТС кодот C10AA– Simvastatin филм обложени таблети 40 mg се брише следното заштитено име:

				SIMVACOR филм обл.табл. 30x 40mg	TCHAIKAPHARM A	30	144,00
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------	----	--------

Кај АТС кодот C10AA – Lovastatin таблети 20 mg се бришат следните заштитени имиња:

				LOSTATIN табл. 10x 20mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	10	18,00
				LIPOPRES табл. 30x 20mg	BALKANPHARM A	30	54,00

Кај АТС кодот C10AA– Atorvastatin филм обложени таблети 10 mg се брише следното заштитено име:

				ATOCOR филм обл.табл. 10x 10mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	10	35,00
--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот C10AA– Atorvastatin филм обложени таблети 20 mg се брише следното заштитено име:

				ATOCOR филм обл.табл. 10x 20mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	10	48,00
--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот D01AC01– Clotrimazole крема 10 mg/g се брише следното заштитено име:

				FACTODINE крема 10 mg/g(20g)	FARAN	1	52,00
--	--	--	--	---------------------------------	-------	---	-------

Кај АТС кодот G03CA03– Estradiol вагинални таблети 0,025 mg се брише следното заштитено име:

				VAGIFEM ваг.табл.15x 0,025 mg	NOVO NORDISK	15	494,00
--	--	--	--	----------------------------------	--------------	----	--------

Кај АТС кодот G03DA02– Medroxyprogesteron инјекции 150 mg/ml се брише следното заштитено име:

				DEPO-PROVERA инјекции 150 mg/ml	Pfizer	1	290,27
--	--	--	--	------------------------------------	--------	---	--------

Кај АТС кодот G03GA01– Chorionic gonadotropin (human i rekombinanten) инјекции 5000IU се брише следното заштитено име:

				PREGNYL инјекции 5000IU	N.V.Organon	3	898,55
--	--	--	--	----------------------------	-------------	---	--------

Кај АТС кодот G03GA04– Urofolitropin инјекции 75IU се брише следното заштитено име:

				METRODIN HP инјекции 75IU	SERONO	1	1.139,75
--	--	--	--	------------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот G03GB02– Clomifen таблети 50 mg се брише следното заштитено име:

				KLOMIFEN табл 10 x 50 mg	BELUPO	10	84,00
--	--	--	--	-----------------------------	--------	----	-------

Кај АТС кодот H01AC01– Somatropin инјекции 8 mg се брише следното заштитено име:

				SAIZEN инјекции 8 mg	SERONO	1	15.645,00
--	--	--	--	----------------------	--------	---	-----------

Кај АТС кодот H01BB02– Oxytocin инјекции 10U/ ml се брише следното заштитено име:

				OXYTOCIN инјекции 10U/ ml(1ml)	NOVARTIS	100	3.499,00
--	--	--	--	-----------------------------------	----------	-----	----------

Кај АТС кодот H01CB01– Somatostatin инјекции 0,25mg се брише следното заштитено име:

				SOMATOSTATIN -UCB инјекции 0,25mg	UCB S.A.	1	773,60
--	--	--	--	--------------------------------------	----------	---	--------

Кај АТС кодот H01CB01– Somatostatin инјекции 3mg се брише следното заштитено име:

				SOMATOSTATIN -UCB инјекции 3mg	UCB S.A.	1	14.335,65
--	--	--	--	-----------------------------------	----------	---	-----------

Кај АТС кодот H02AB02– Dexamethasone инјекции 4mg/ml се брише следното заштитено име:

				DEXAFAR инјекции 4mg/ml	FARAN	4	31,44
--	--	--	--	----------------------------	-------	---	-------

Кај АТС кодот H02AB09– Hydrocortisone инјекции 25mg/ml се брише следното заштитено име:

				HYDROCORTISON инјекции 25mg/ml	GALENKA	1	123,31
--	--	--	--	-----------------------------------	---------	---	--------

Кај АТС кодот H03AA01– Levothyroxine таблети 100mcg се брише следното заштитено име:

				THYRO-4 табл. 100 x 100mg	FARAN	100	101,00
--	--	--	--	------------------------------	-------	-----	--------

Кај АТС кодот H05BA01– Calcitonin назален спреј 200U се брише следното заштитено име:

				MIACALCIC назален спреј 200U(2ml)	NOVARTIS	1	1.129,00
--	--	--	--	--------------------------------------	----------	---	----------

Кај АТС кодот H05BA03– Calcitonin инјекции 100U се бришат следните заштитени имиња:

				CALCO инјекции 100U	Laboratorija Italiano Bioshimico Farmaceutico Lisapharma Spa	5	445,00
				MIACALCIC инјекции 100U	NOVARTIS	5	445,00

Кај АТС кодот J01CA01– Ampicillin инјекции 500mg се брише следното заштитено име:

				PENBRITIN инјекции 500 mg	PLIVA	50	1.741,15
--	--	--	--	------------------------------	-------	----	----------

Кај АТС кодот J01CA01– Ampicillin инјекции 1g се брише следното заштитено име:

				PENBRITIN инјекции 1g	PLIVA	50	2.879,13
--	--	--	--	-----------------------	-------	----	----------

Кај АТC кодот J01CA12– Piperacillin +tazobactam инјекции 4g+0,5mg се брише следното заштитено име:

				TAZOCIN инјекции 4g+0,5mg	Wyeth Lederle	12	15.058,01
--	--	--	--	---------------------------	---------------	----	-----------

Кај АТC кодот J01CE30– Benzylpenicillin+procainbenzylpenicillin инјекции 800.000IU се брише следното заштитено име:

				JUGOCILLIN инјекции 800.000IU	GALENKA	50	399,50
--	--	--	--	-------------------------------	---------	----	--------

Кај АТC кодот J01CF02– Cloxacillin инјекции 1g се брише следното заштитено име:

				ORBENIN инјекции 1g	PLIVA	50	10.572,17
--	--	--	--	---------------------	-------	----	-----------

Кај АТC кодот J01CR02– Amoxicillin+clavulanic acid таблети /филм обложени таблети (250 +125) mg се брише следното заштитено име:

				KLAMOKS филм обл.табл. (250 +125) mg 375 mg	BILIM	15	94,00
--	--	--	--	---	-------	----	-------

Кај АТC кодот J01CR02– Amoxicillin+clavulanic acid таблети /филм обложени таблети (500 +125) mg се брише следното заштитено име:

				KLAMOKS филм обл.табл. (500 +125) mg 625 mg	BILIM	15	105,00
--	--	--	--	---	-------	----	--------

Кај АТC кодот J01CR02– Amoxicillin+clavulanic acid таблети /филм обложени таблети (875+125) mg се брише следното заштитено име:

				KLAMOKS филм обл.табл. (875 +125) mg 1g	BILIM	10	161,00
--	--	--	--	---	-------	----	--------

Кај АТC кодот J01CR02– Amoxicillin+clavulanic acid суспензија (125+31,25) mg/5ml се брише следното заштитено име:

				KLAMOKS сусп. (125+31,25) mg/5ml(100ml)	BILIM	1	80,00
--	--	--	--	---	-------	---	-------

Кај АТC кодот J01CR02– Amoxicillin+clavulanic acid суспензија (250+62,5) mg/5ml се брише следното заштитено име:

				KLAMOKS сусп. (250+62,5) mg/5ml(100ml)	BILIM	1	102,00
--	--	--	--	--	-------	---	--------

Кај АТC кодот J01CR02– Amoxicillin+clavulanic acid суспензија (400+57) mg/5ml се брише следното заштитено име:

				KLAMOKS BID FORTE сусп. (400+57) mg/5ml (70ml)	BILIM	1	77,00
--	--	--	--	--	-------	---	-------

Кај АТC кодот J01DC02– Cefuroxime инјекции 750 mg се бришат следните заштитени имиња:

				ZINACEF инјекции 750 mg	GlaxoSmithKline	1	76,74
				ZINACEF инјекции 750 mg	GlaxoSmithKline	5	383,70
				XORIM DFT инјекции 750 mg	Lek	10	767,40
				ZILISTEN инјекции 750 mg	Demo S.A.	1	76,74

Кај АТC кодот J01DC02– Cefuroxime инјекции 1,5 g се бришат следните заштитени имиња:

				ZINACEF инјекции 1,5 g	GlaxoSmithKline	1	144,81
				XORIM DFT инјекции 1,5 g	Lek	10	1448,10
				ZILISTEN инјекции 1,5 g	Demo S.A.	1	144,81

Кај АТС кодот J01DC02– Cefuroxime инјекции 250mg се брише следното заштитено име:

				MULTISEF инјекции 250mg	MUSTAFA NEVZATILAC	1	53,90
--	--	--	--	-------------------------	-----------------------	---	-------

Кај АТС кодот J01DD01– Cefotaxime инјекции 1g се бришат следните заштитени имиња:

				CEFOTAXIM инјекции 1g	LEK	1	43,35
				SEFAGEN инјекции 1g	BILIM PHARMACEUTIC ALS	1	43,35
				TOLYCAR инјекции 1g	JUGOREMEĐIA	1	43,35
				SPIROSINE инјекции 1g	FARAN	1	43,35

Кај АТС кодот J01DD01– Cefotaxime инјекции 0,5g се бришат следните заштитени имиња:

				SEFAGEN инјекции 0,5g	BILIM PHARMACEUTIC ALS	1	31,97
				TOLYCAR инјекции 0,5g	JUGOREMEĐIA	1	31,97

Кај АТС кодот J01DD01– Cefotaxime инјекции 2g се бришат следните заштитени имиња:

				CEFOTAXIM инјекции 2g	LEK	1	273,00
				MAKROCEF инјекции 2g	KRKA	1	273,00
				TIROTAX инјекции 2g	SANDOZ	10	2730,00
				TOLYCAR инјекции 2g	JUGOREMEĐIA	1	273,00

Кај АТС кодот J01DD02– Cefazidime инјекции 1 g се бришат следните заштитени имиња:

				FORTUM инјекции 1g	GlaxoSmithKline	1	205,11
				LEMOXOL инјекции 1g	Demo S.A.	1	205,11

Кај АТС кодот J01DD04– Ceftriaxone инјекции 250mg се бришат следните заштитени имиња:

				AZARAN инјекции 250mg	HEMOFARM	50	2.296,98
				MEGION инјекции 250mg	SANDOZ	10	459,40
				VERAKOL инјекции 250mg	Demo S.A.	1	45,94

Кај АТС кодот J01DD04– Ceftriaxone инјекции 1g се бришат следните заштитени имиња:

				FORSEF инјекции 1g	Billim	1	35,00
				VERAKOL инјекции 1g	Demo S.A.	1	35,00

Кај АТС кодот J01DD04– Ceftriaxone инјекции 2g се бришат следните заштитени имиња:

				LIDACEF инјекции 2g	Pliva KRAKOW	1	252,00
				VERAKOL инјекции 2g	Demo S.A.	1	252,00
				OLICEF инјекции 2g	KRKA	5	1.260,00
				MEGION инјекции 2g	SANDOZ	10	2.520,00
				AZATYL инјекции 2g	REMEDIJA	1	2.52,00

Кај АТС кодот J01DE01– Cefepime инјекции 1g се брише следното заштитено име:

				MAXIPIME инјекции 1g	Bristol Mayers Squibb	1	417,00
--	--	--	--	----------------------	--------------------------	---	--------

Кај АТС кодот J01DE01– Cefepime инјекции 2g се брише следното заштитено име:

				MAXIPIME инјекции 2g	Bristol Mayers Squibb	1	1.232,50
--	--	--	--	----------------------	-----------------------	---	----------

Кај АТС кодот J01DH51– Imipenem +cilastatin инјекции (500mg+500mg) се брише следното заштитено име:

				TIENAM инјекции (500mg+500mg)	MSD	5	6.323,36
--	--	--	--	-------------------------------	-----	---	----------

Кај АТС кодот J01EE01– Sulfamethazole+trimethoprim таблети (400mg+80mg) се брише следното заштитено име:

				BAKTIMOL табл. 20 x (400mg+80mg)	HABIT FARM	20	30,00
--	--	--	--	----------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот J01FA09– Clarithromycin таблети/капсули/филм обложени таблети 250mg се бришат следните заштитени имиња:

				CLARICIDE филм обл. табл. 14x 250 mg	BILIM	14	125,00
				KLACAR филм обл. табл. 14x 250 mg	TCHAIKAPHARM A	14	125,00

Кај АТС кодот J01FA09– Clarithromycin таблети/капсули/филм обложени таблети 500mg се бришат следните заштитени имиња:

				CLARICIDE филм обл. табл. 14x 500 mg	BILIM	14	205,00
				KLACAR филм обл. табл. 14x 500 mg	TCHAIKAPHARM A	14	205,00

Кај АТС кодот J01FF01– Clindamycin инјекции 300 mg/2ml се брише следното заштитено име:

				KLIMICIN инјекции 300 mg/2ml	Lek	10	571,10
--	--	--	--	------------------------------	-----	----	--------

Кај АТС кодот J01FF02– Lincomycin инјекции 600 mg/2ml се бришат следните заштитени имиња:

				LINCOCIN инјекции 600 mg/2ml	Pfizer	1	17,85
				LINCOHEM инјекции 600 mg/2ml	Hemofarm	10	178,50

Кај АТС кодот J01FF02– Lincomycin инјекции 300 mg/ml се бришат следните заштитени имиња:

				LINCOHEM инјекции 300 mg/ml	Hemofarm	10	147,00
				LINCOMYCIN инјекции 300 mg/ml	BALKANPHARMA RAZGRAD	10	147,00

Кај АТС кодот J01GA01– Streptomycin инјекции 1 mg се бришат следните заштитени имиња :

				STREPTOMYCIN инјекции 1 g	GALENKA	50	545,00
				STREPTOMYCIN инјекции 1 g	BALKANPHARMA RAZGRAD	10	109,00

Кај АТС кодот J01GB03– Gentamicin инјекции 40mg/2ml се брише следното заштитено име:

				GENTAMICIN инјекции 40mg/2ml	LEK	10	75,08
--	--	--	--	------------------------------	-----	----	-------

Кај АТС кодот J01GB03– Gentamicin инјекции 80mg/2ml се брише следното заштитено име:

				GENTAMICIN инјекции 80mg/2ml	LEK	10	93,40
--	--	--	--	------------------------------	-----	----	-------

Кај АТС кодот J01MA02– Ciprofloxacin таблети/филм обложени таблети 250mg се брише следното заштитено име:

				CIPROLET табл. 10x 250 mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	10	21,00
--	--	--	--	---------------------------	-----------------------------	----	-------

Кај АТС кодот J01MA02– Ciprofloxacin таблети/филм обложени таблети 500mg се брише следното заштитено име:

				CIPROLET табл. 10x 500 mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	10	32,00
--	--	--	--	---------------------------	-----------------------------	----	-------

Кај АТС кодот J01MA02– Ciprofloxacin раствор за инфузија 100mg/10ml се брише следното заштитено име:

				CIPROBAY раствор за инфузија 100mg/10ml	BAYER	1	21,49
--	--	--	--	---	-------	---	-------

Кај АТС кодот J01MA02– Ciprofloxacin раствор за инфузија 100mg/50ml се бришат следните заштитени имиња:

				UFEXIL раствор за инфузија 100mg/50ml	Demo S.A.	1	249,36
				CIPRINOL раствор за инфузија 100mg/50ml	KRKA	1	249,36

Кај АТС кодот J01MB04– Pipemidic acid капсули 200mg се брише следното заштитено име:

				PIPEGAL капсул. 20 x 200mg	ICN	20	53,00
--	--	--	--	----------------------------	-----	----	-------

Кај АТС кодот J01XA01– Vancomycin инјекции 500mg се брише следното заштитено име:

				VANCOMYCINE инјекции 500mg	MERCK	1	260,69
--	--	--	--	----------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот J01XA01– Vancomycin инјекции 1g се брише следното заштитено име:

				VANCOMYCINE инјекции 1g	MERCK	1	526,12
--	--	--	--	-------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот J01XD01– Metronidazole раствор за инфузија 5mg/ml се брише следното заштитено име:

				COLPOCIN-T раствор за инфузија 5mg/ml	Demo S.A.	1	37,37
--	--	--	--	---------------------------------------	-----------	---	-------

Кај АТС кодот J02AA01– Amphotericin B инјекции 50mg се брише следното заштитено име:

				FUNGIZONE инјекции 50mg	BMS	1	882,00
--	--	--	--	-------------------------	-----	---	--------

Кај АТС кодот J02AC01– Fluconazole капсули 100mg се брише следното заштитено име:

				FLUKONAZOL капсул. 7 x 100mg	SANDOZ-LEK	7	44,00
--	--	--	--	------------------------------	------------	---	-------

Кај АТС кодот J02AC01– Fluconazole капсули 50mg се брише следното заштитено име:

				FUNGOLON капсул. 8 x 50mg	BALKANPHARM A	8	48,00
--	--	--	--	---------------------------	---------------	---	-------

Кај АТС кодот J02AC02– Itraconazole капсули 100mg се брише следното заштитено име:

				ORUNGAL капсул. 4 x 100mg	JANSSEN CILAG	4	525,30
--	--	--	--	---------------------------	---------------	---	--------

Кај АТС кодот J04AB02– Rifampicin капсули 300mg се брише следното заштитено име:

				RIFAMPICIN капсул. 100 x 300mg	ALKALOID	100	469,00
--	--	--	--	--------------------------------	----------	-----	--------

Кај АТС кодот J05AB01– Aciclovir инјекции 250mg се брише следното заштитено име:

				HERPESIN инјекции 250mg	PLIVA	10	1.350,09
--	--	--	--	-------------------------	-------	----	----------

Кај АТС кодот J06BA02– Immunoglobulin human инјекции 2,5 g се брише следното заштитено име:

				BIAVEN V.I. инјекции 2,5g	FARMA BIAGINI	1	8.299,20
--	--	--	--	---------------------------	---------------	---	----------

Кај АТС кодот J06BB02– Tetanus immunoglobulin инјекции 250IU/ml се брише следното заштитено име:

				TETABULIN S/D инјекции 250IU/ml (1ml)	BAXTER	1	722,40
--	--	--	--	---------------------------------------	--------	---	--------

Кај АТС кодот L01AA01– Cyclophosphamide инјекции 500mg се брише следното заштитено име:

				CYTOXAN инјекции 500mg	BAXTER ONCOLOGY	1	527,10
--	--	--	--	------------------------	-----------------	---	--------

Кај АТС кодот L01AA01– Cyclophosphamide инјекции 1000 mg се брише следното заштитено име:

				CYTOXAN инјекции 1000mg	BAXTER ONCOLOGY	1	789,60
--	--	--	--	-------------------------	-----------------	---	--------

Кај АТС кодот L01AA03– Melphalan инјекции 50 mg се брише следното заштитено име:

				ALKERAN инјекции 50mg	GSK	1	3.508,85
--	--	--	--	-----------------------	-----	---	----------

Кај АТС кодот L01BA01– Methotrexate инјекции 50 mg/5ml се брише следното заштитено име:

				METHOTREXATE PLIVA инјекции 50mg/5ml	PLIVA	10	2.066,40
--	--	--	--	--------------------------------------	-------	----	----------

Кај АТС кодот L01BC02– 5-Fluorouracil инјекции 25 mg/ml се брише следното заштитено име:

				FLUOROURACIL EBEWE инјекции 25mg/ml	EBEWE	1	55,48
--	--	--	--	-------------------------------------	-------	---	-------

Кај АТС кодот L01BC02– 5-Fluorouracil инјекции 50 mg/ml се бришат следните заштитени имиња:

				FLUOROURACIL EBEWE инјекции 50mg/ml	EBEWE	1	83,95
				FLUOROURACIL инјекции 50mg/ml	MEDAC	1	83,95

Кај АТС кодот L01BC05– Gemcitabine инјекции 200mg се бришат следните заштитени имиња:

				GEMZAR инјекции 200mg	LILLY	1	1.890,00
--	--	--	--	-----------------------	-------	---	----------

Кај АТС кодот L01BC05– Gemcitabine инјекции 1g се бришат следните заштитени имиња:

				GEMZAR инјекции 1g	LILLY	1	9.775,00
--	--	--	--	--------------------	-------	---	----------

Кај АТС кодот L01CB01– Etoposide инјекции 20mg/ml се бришат следните заштитени имиња:

				LASTET инјекции 20mg/ml	NYPPON	10	4.515,00
				ETOBION инјекции 20mg/ml	HELP	1	451,50

Кај АТС кодот L01CD01– Paclitaxel инјекции 30mg/5ml се брише следното заштитено име:

				TAXOL инјекции 30mg/5ml	BMS	1	1.847,00
--	--	--	--	-------------------------	-----	---	----------

Кај АТС кодот L01DB03– Epirubicin инјекции 50mg/25ml се брише следното заштитено име:

				EPILEM инјекции 50mg/25ml	NYPPON	1	2.196,60
--	--	--	--	---------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот L01DC01– Bleomycin инјекции 15mg се бришат следните заштитени имиња:

				BLEOCIN инјекции 15mg	NYPPON	1	1.165,50
				BLEOMYCIN инјекции 15mg	HEXAL	1	1.165,50

Кај АТС кодот L01DC03– Mitomycin инјекции 20mg се брише следното заштитено име:

				MITOMYCIN инјекции 20mg	NYPPON	5	9.520,85
--	--	--	--	----------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот L01XA01– Cisplatin инјекции 0,5mg/ml се брише следното заштитено име:

				CISPLATIN EBEWE инјекции 0.5mg/ml	EBEWE	1	149,17
--	--	--	--	--------------------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот L01XA01– Cisplatin инјекции 10mg/20ml се брише следното заштитено име:

				PLATINEX инјекции 10mg/20ml	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1	149,17
--	--	--	--	--------------------------------	-------------------------	---	--------

Кај АТС кодот L01XA01– Cisplatin инјекции 50mg/100ml се брише следното заштитено име:

				PLATINEX инјекции 50mg/100ml	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1	501,75
--	--	--	--	---------------------------------	-------------------------	---	--------

Кај АТС кодот L01XA02– Carboplatin инјекции 10mg/ml се брише следното заштитено име:

				CARBOPLATIN EBEWE инјекции 10mg/ml	EBEWE	1	839,00
--	--	--	--	---------------------------------------	-------	---	--------

Кај АТС кодот L01XA02– Carboplatin инјекции 150mg/15ml се брише следното заштитено име:

				PARAPLATIN инјекции 150mg/15ml	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1	839,00
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------	---	--------

Кај АТС кодот L01XX02– Asparaginase (crisantaspase) инјекции 10000 KU се брише следното заштитено име:

				ASPARAGINASE инјекции 10000KU	MEDAC	1	4.583,52
--	--	--	--	----------------------------------	-------	---	----------

Кај АТС кодот L03AB07– Interferon beta-1a инјекции 6MIU/0,5ml се брише следното заштитено име:

				REBIF 22 инјекции 6MIU/0,5ml	SERONO	1	4.222,03
--	--	--	--	---------------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот L03AB07– Interferon beta-1a инјекции 12MIU/0,5ml се брише следното заштитено име:

				REBIF 44 инјекции 12MIU/0,5ml	SERONO	1	5.066,43
--	--	--	--	----------------------------------	--------	---	----------

Кај АТС кодот L03AB11– Peginterferon alfa-2a инјекции 135mcg/0,5ml се брише следното заштитено име:

				PEGASYS инјекции 135mcg/0,5ml	F.Hoffman –La Roche	1	12.980,60
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------	---	-----------

Кај АТС кодот M01AB05– Diclofenac таблети/обложени таблети/капсули/филм обложени таблети 100mg се брише следното заштитено име:

				OLFEN 100SR DEPO капс. 20 x 100mg	MEDIS	20	25,00
--	--	--	--	--------------------------------------	-------	----	-------

Кај АТС кодот M01AE01– Ibuprofen сируп 100mg/5ml се брише следното заштитено име:

				IBUPROFEN REPLEKFARM сируп 100mg/5ml(100ml)	REPLEKFARM	1	45,00
--	--	--	--	---	------------	---	-------

Кај АТС кодот M03AC01– Pancuronium инјекции 2mg/ml се брише следното заштитено име:

				PANCURONIUM инјекции 2mg/ml	ROTEX MEDICA	1	53,43
--	--	--	--	--------------------------------	--------------	---	-------

Кај АТС кодот M03AC04– Atracurium инјекции 25mg/2,5ml се брише следното заштитено име:

				TRACRIUM инјекции 25mg/2,5ml	GSK	5	843,89
--	--	--	--	---------------------------------	-----	---	--------

Кај АТС кодот M03AC09– Rocuronium инјекции 10mg/ml се брише следното заштитено име:

				ESMERON инјекции 10mg/ml (5ml)	NV Organon	12	4.119,99
--	--	--	--	-----------------------------------	------------	----	----------

Кај АТС кодот M05BA03– Pamidronic acid раствор за инфузија 15mg/5ml се брише следното заштитено име:

				PAMIFOS раствор за инфузија 15mg/5ml	MEDAC	1	1.162,35
--	--	--	--	---	-------	---	----------

Кај АТС кодот M05BA03– Pamidronic acid раствор за инфузија 30mg/10ml се брише следното заштитено име:

				PAMIFOS раствор за инфузија 30mg/10ml	MEDAC	1	2.324,70
--	--	--	--	--	-------	---	----------

Кај АТС кодот N01AX10– Propofol инјекции 10mg/ml се брише следното заштитено име:

				PROPOFOL LIPURO инјекции 10mg/ml(20ml)	B/BRAUN	1	101,00
--	--	--	--	---	---------	---	--------

Кај АТС кодот N01BB01– Bupivacaine инјекции 5mg/ml се брише следното заштитено име:

				MARCAIN инјекции 5mg/ml(4ml)	Astra Zeneca	5	115,06
--	--	--	--	---------------------------------	--------------	---	--------

Кај АТС кодот N01BB52– Lidocain+Adrenaline инјекции (40mg+0,025mg)/2ml се бришат следните заштитени имиња:

				LIDOCAIN-ADRENALIN ALKALOID инјекции (40mg+0,025mg)/2ml	ALKALOID	100	598,00
				LIDOKAIN 2% ADRENALIN инјекции (40mg+0,025mg)/2ml (2ml)	BOSNALIJEK	100	598,00

Кај АТС кодот N02AX02– Tramadol капсули/таблети/ филм обложени таблети 100mg се брише следното заштитено име:

				TRAMUNDIN филм обл. табл. 30 x 100mg	MEDIS	30	209,00
--	--	--	--	---	-------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX09– Lamotrigine таблети 100mg се брише следното заштитено име:

				LAMOTRIX табл. 30 x 100mg	MEDOCHEMIE	30	361,00
--	--	--	--	------------------------------	------------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX09– Lamotrigine таблети 25mg се брише следното заштитено име:

				LAMOTRIX табл. 30 x 25mg	MEDOCHEMIE	30	135,00
--	--	--	--	-----------------------------	------------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX09– Lamotrigine таблети 50 mg се брише следното заштитено име:

				LAMOTRIX табл. 30 x 50 mg	MEDOCHEMIE	30	180,00
--	--	--	--	------------------------------	------------	----	--------

Кај АТС кодот N04BA02– Levodopa+carbidopa таблети (250 mg+25mg) се брише следното заштитено име:

				ZIMOX табл. 30 x (250 mg+25mg)	FARAN	30	199,00
--	--	--	--	-----------------------------------	-------	----	--------

Кај АТС кодот N05AB02– Fluphenazine инјекции 25 mg/ml се брише следното заштитено име:

				FLUFENAZINE ALKALOID инјекции 25 mg/ml	ALKALOID	5	985,95
--	--	--	--	--	----------	---	--------

Кај АТС кодот N05AX08– Risperidone филм обложени таблети 2 mg се брише следното заштитено име:

				RISPOLEPT филм обл. табл. 20 x 2mg	JANSSEN CILAG	20	71,00
--	--	--	--	---------------------------------------	---------------	----	-------

Кај АТС кодот N05AX08– Risperidone филм обложени таблети 3 mg се брише следното заштитено име:

				RISPOLEPT филм обл. табл. 20 x 3mg	JANSSEN CILAG	20	104,00
--	--	--	--	---------------------------------------	---------------	----	--------

Кај АТС кодот N05AX08– Risperidone филм обложени таблети 4 mg се брише следното заштитено име:

				RISPOLEPT филм обл. табл. 20 x 4mg	JANSSEN CILAG	20	141,00
--	--	--	--	---------------------------------------	---------------	----	--------

Кај АТС кодот N05BA01– Diazepam обложени таблети/ таблети 10 mg се брише следното заштитено име:

				DIAZEPAM обл. табл. 30 x 10mg	HABIT FARM	30	30,00
--	--	--	--	----------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот N05BA01– Diazepam обложени таблети/ таблети 5 mg се брише следното заштитено име:

				DIAZEPAM обл. табл. 30 x 5mg	HABIT FARM	30	12,00
--	--	--	--	---------------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот N07AA01– Neostigmine инјекции 0,5 mg/ml се брише следното заштитено име:

				NEOSTIGMIN инјекции 0,5 mg/ml	ROTEX MEDICA	1	22,43
--	--	--	--	----------------------------------	--------------	---	-------

Кај АТС кодот R03DA05– Aminophylline инјекции 25mg/1ml се бришат следните заштитени имиња:

				AMINOFILIN инјекции 25mg/1ml	LEK	50	319,73
				AMINOPHYLLINUM инјекции 25mg/1ml	JUGOREMEDIA	50	319,73

Кај АТС кодот R06AE07– Cetirizine филм обложени таблети 10 mg се брише следното заштитено име:

				CETRINE филм обл. табл. 20 x 10mg	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	20	57,00
--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	----	-------

Кај АТС кодот S01CA01– Dexamethasone+chloramphenicol капки за око (1 mg+5mg)/ ml се брише следното заштитено име:

				SPERSADEX капки за око (1 mg+5mg)/ ml(5ml)	NOVARTIS	1	79,00
--	--	--	--	---	----------	---	-------

Кај АТС кодот S01ED01– Timolol гел за очи 1 mg/5 g се брише следното заштитено име:

				NYOLOL гел за очи 1 mg/5 g	NOVARTIS	1	147,00
--	--	--	--	-------------------------------	----------	---	--------

Кај АТС кодот V06DX– Enteral nutrition раствор 500ml се брише следното заштитено име:

				FRESUBIN ORIGINAL VANILA раствор 500ml	FRESENIUS KABI	1	121,00
--	--	--	--	---	----------------	---	--------

Кај АТС кодот V07A– Aqua redistillata инјекции 5ml се бришат следните заштитени имиња:

				VODA ZA INJEKCIИ инјекции 5ml	Demo S.A.	1	3,38
				WATER FOR INJECTIONS инјекции 5ml	Demo S.A.	1	3,38

Кај АТС кодот V07A– Aqua redistillata инјекции 10ml се бришат следните заштитени имиња:

				VODA ZA INJEKCIИ инјекции 10ml	Demo S.A.	1	7,56
				WATER FOR INJECTIONS инјекции 10ml	B/Braun	20	151,27
				WATER FOR INJECTIONS инјекции 10ml	Demo S.A.	1	7,56

Кај АТС кодот C09CA01– Losartan филм обложени таблети 50mg се додаваат следните заштитени имиња:

				RASOLTAN филм обл. табл. 28 x 50mg	ACTAVIS	28	126,00
				RASOLTAN филм обл. табл. 30 x 50mg	ACTAVIS	30	135,00

Кај АТС кодот J01CA04– Amoxicillin капсули 250mg се додаваат следните заштитени имиња:

				AMOKSICILIN капс. 100 x 250mg	JAKA 80	100	220,00
				AMOKSICILIN капс. 16 x 250mg	JAKA 80	16	35,00

Кај АТС кодот J01CA04– Amoxicillin капсули 500mg се додаваат следните заштитени имиња:

				AMOKSICILIN капс. 100 x 500mg	JAKA 80	100	262,00
				AMOKSICILIN капс. 16 x 500mg	JAKA 80	16	42,00

Кај АТС кодот J01CA04– Amoxicillin суспензија 250mg/5ml се додава следното заштитено име:

				AMOKSICILIN сусп. 250mg/5ml (100ml)	JAKA 80	1	50,00
--	--	--	--	--	---------	---	-------

Кај АТС кодот J01DC04– Cefaclor суспензија 250mg/5ml се додава следното заштитено име:

				CEFAKLOR сусп. 250mg/5ml (60ml)	JAKA 80	1	167,00
--	--	--	--	------------------------------------	---------	---	--------

Кај АТС кодот N03AX09– Lamotrigine таблети 50mg се додава следното заштитено име:

				LAMOTRIN табл. 30 x 50mg	ACTAVIS	30	180,00
--	--	--	--	-----------------------------	---------	----	--------

Кај АТС кодот N05AX08– Risperidone филм обложени таблети 1mg се додава следното заштитено име:

				RISON филм обл.табл. 30 x 1mg	ACTAVIS	30	63,00
--	--	--	--	----------------------------------	---------	----	-------

Кај АТС кодот N06AB05– Paroxetine таблети /филм обложени таблети 20mg се додава следното заштитено име:

				PAROXETIN филм обл.табл. 30 x 20 mg	ACTAVIS	30	242,00
--	--	--	--	--	---------	----	--------

Кај АТС кодот N06DA02– Donepezil филм обложени таблети 5 mg се додава следното заштитено име:

				DONEPEZIL AUROBINDO филм обл.табл. 28x 5mg	AUROBINDO PHARMA	28	1.573,00
--	--	--	--	--	---------------------	----	----------

Кај АТС кодот N06DA02– Donepezil филм обложени таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				DONEPEZIL AUROBINDO филм обл.табл. 28x 10mg	AUROBINDO PHARMA	28	2.203,00
--	--	--	--	---	---------------------	----	----------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 јуни 2012 година.

Бр. 02 - 5573/36
5 април 2012 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Јован Грновски, с.р.

1867.

Врз основа на член 54 став 1 точка 10-а и член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 27, 27-а и 27-б од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 април 2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА НОВА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И НАДОМЕСТ ЗА ПОВТОРНО АКТИВИРАЊЕ НА БЛОКИРАНА ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА

Член 1

Одлуката за утврдување на надомест за издавање на нова електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка, донесена од Управниот одбор на Фондот на 15 декември 2011 година и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 181 од 2011 година, се става во сила.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 7490/7
26 април 2012 година
Скопје

Управен одбор
Преседател,
Елена Трпковска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1868.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 4.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 42,660
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 44,130
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 43,259
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,730
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 36,717

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 81,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 83,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 59,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 44,848

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	81,00	80,50	80,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	83,00	82,50	82,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	70,00	69,50	69,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,50	58,00	57,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,738
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,963
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,457
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 05.06.2012 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 - 950/1
4 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1869.

Врз основа на член 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2002, 60/2006, 29/2007 и 106/2008) и член 19 алинеја 1 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, донесен од Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на 28.5.2006 година, 25.5.2007 година, 30.5.2009 година и 28.5.2011 година, Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на 12.5.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 84 од Статутот по ставот 4 се додава нов став (5) кој гласи:

Ако адвокатот не обезбедува коморски маркички три месеци според став 3 од овој член на Статутот или ако не обезбеди коморски маркички еден месец според став 4 од овој член на Статутот, Комората доставува до адвокатот опомена пред тужба со обврска во рок од 3 (три) дена да ги плати заостанатите коморски маркички односно да обезбеди 150 коморски маркички за сите поднесоци, исправи и застапувања по сите предмети во една година. По истекот на наведениот рок, Комората ќе поднесе тужба за долг.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија

Собрание на Адвокатска комора
на Република Македонија
Претседавач,
адвокат Дељо Кадиев, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012068